# НАСОКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНА АКЦИЗА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

#### 1. Намена на документот

Намената на ова упатство е да ги објасни процесите за поднесување на барање за враќање на платена акциза за дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации и за нивниот персонал, за акцизни добра купени на акцизното подрачје на Република Северна Македонија.

Регистрираните субјекти во системот, најпрво потребно е да поднесат барање за одобрение во СОЦДАД - Порталот за трговци, по чие одобрување подоцна ќе можат да поднесуваат декларации за поврат на акцизата.

## 2. Пристап во Порталот за трговци – апликација за акцизи

Кон системот се пристапува преку следниот линк "<u>https://trader.customs.gov.mk/myAccount-ui/protected/welcome.htm</u>" или преку веб страна на Царинската управа <u>www.customs.gov.mk</u>, со одбирање на прозорецот **еcustoms, СОЦДАД, Стартувај (Слика 1).** 

E HAMA - CUSTO	Република Северна М Министерство за фил ЦАРИНСКА	<sup>Иакедонија</sup> нансии УПРАВА					×
			*		ФИЗИЧКИ ЛИЦА	БИЗНИС ЗАЕДНИЦА	Е-ЦАРИНА
Вие сте на: Дома	» Е-Царина » СОЦДАД »	Стартувај					
Е-ЦАРИНА		Стартува	aj				
🚯 нктс	+						
🐴 соцдад	+	продукци		ина			
EXIM	+	Trader Account Regsitartion App	Managment				
то 🔁	+	Trader MEOS					
пек	+	Trader CLIS					



За регистрација на корисник во системот се бира "Registration Application", за поднесување на барања за одобренија се бира линкот до "Trader MEOS" а за поднесување на декларации за поврат на акциза се одбира линкот "Trader Account Management" па потоа TDP – Trader declaration Processing.

Пристапот во Порталот за трговци – апликација за акцизи за корисници започнува со најавување на прозорецот за најава (Слика 2). Се појавува едноставен екран со логото на СОЦДАД и Царинската управа со две полиња за пополнување: КОРИСНИЧКО ИМЕ и ЛОЗИНКА, и две дополнителни полиња: ОБНОВИ и НАЈАВИ СЕ.

# 2.1. Прозорец за најава

Најавата во Порталот за трговци – апликција за акцизи започнува со внесување на:

- КОРИСНИЧКО ИМЕ (пример: име.презиме на корисникот)

-ЛОЗИНКА (пример: барем 12 карактери – букви, броеви и симболи)

- се притиска копчето НАЈАВИ СЕ ( ако внесените податоци се точни) или се притиска копчето ОБНОВИ за да се избришат внесените податоци и повторно се внесува корисничко име и лозинка (ако внесените податоци се погрешни).

🥘 Стартувај	×	CDEPS	×				Courses		_	_		×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C <sup>4</sup>	硷	🖸 🔒 http	os://trader.customs.gov.n	nk/myAccount-ui/protected	/welcome.htm		⊠ ☆	Q Search		$\mathbf{T}$	III\ 🗉 📽	Ξ
A Most Visited	📵 Getting Started	Trader-TEST	71BCO Jaspersoft: Bro.	🙀 Log in - Intrasoft Inter	🔘 MEOS 🔘 RDS 🔘	BACKEND 🔘 GMS 🄘 A	RS 응 Царинска	а управа  Управа за Јавни Прих	🌐 European 3.5% F	uel Oi 🔘 CDEPS		»
s <sub>a</sub> r Most visitea	Getting started	U Trader-TEST	Login	DEPS	(финсы (филы (	BACKENU 🥥 GMS 🥥 A	со Саринска	управа 🔊 эправа за јавни Прих	European 33% P	ue ou 🕲 coexs		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			Username Password	Rest	Sgn In				l		1412	
										en 🔺 🎼	22.07.20	20

Слика 2

# 3. Поднесување на барање за издавање на авторизација (одобрение) за поврат на акциза

После успешната најава на линкот "Trader Account Management", системот го прикажува заедничкиот ПОРТАЛ ЗА ТРГОВЦИ од каде го избираме "MEOS – Management of economic operators system" (Слика 3).

	CDEPS : My Acco	ount Switch Application 🔻		Language 🎫 🗰	O Logout
	Functions Help			â k	stadin.stojanov 🔻
	Home Page				
	» Home Page				
	Functions Review / Remove	Applications			anna 197
	Appointments Maintain Own External User Account	CLIS	REG	GMS	
	Change Password	CLIS - Laboratory	User Registration	Guarantee Management System	
	Meh Sequises Condentials				and a second
110000	Search Signed Submissions	MEOS	TDP	ARS	
		Management of Econ. Operators System	Trader Declaration Processing	Accounting Revenue Service	
		RDS			
		Reference Data Service			
	/WEB-INF/views/main.xhtml			CDEPS - Trader - MyAccount UI Ver. 2.8	1

Слика 3

Доколку физичкот лице е овластено во СОЦДАД да застапува и правно лице, со бирање на табот "MEOS – Management of economic operators system", системот ни дава опција да бираме дали сакаме да продолжиме со застапување на самите себе или сакаме да продолжиме со застапување на правен субјект, во случајот амбасада, конзуларно претставништво или меѓународна организација (Слика 4).

CDEPS: Managemen	t of Econoi	nic Oper	ators				Language 🏦   Ж	U Logout
E Star CURD								kostaulii.stojanov •
» Select represented entity for this ses	sion							
Your personal account								
Your appointments			TIN/UID: Account typ Name: Phone numb Fax: Email: Continue r	MK0 108974450. e: Physical person Kostadin Stojan eer:	211 5v			
<u>A</u>								
							Records	per page: 20 💌
	TIN/UID	Account type	Name	Phone number	Fax Emai			
	MK4030954258093	Legal Entity	МАКПЕТРОЛ АД			Continue representing this entity	1	

Слика 4

Доколку подносителот има овластување за застапување на амбасада, конзуларно претставништво или меѓународна организација, а сакаме да поднесеме барање за поврат на акциза за сопствени потреби, одбираме "Продолжете со лично застапување". Доколку подносителот нема овластување за застапување на службен субјект со бирање на "MEOC" се отвара директно нов прозорец.

Со кликање на полето "Управување со одбренија" се отвара мени кои ни дава опција да се поднесе ново барање за одобрение, да се поднесе барање за измена на веќе издадено одобрение, да се пребаруваат поднесените барањата и да се пребаруваат издадените одобренијата (Слика 5).

	CDEPS: Manager	ment of Economic Operators	Switch Application 🔻	Language 🐹 🛛 🗰	ပံ Logout
	Functions Help			👗 kos	tadin.stojanov 🔻
Constant of the second	Home Page				4
	» Home Page				/
120	Authorization Management	Applications			
	Submit new application				
XQ.	New application for amending issued authorisation	CLIS	REG	ACC	
	Search applications				
	Search authorisations	CLIS - Laboratory	User Registration	My Account	
	AEO Management				
	Utilities	GMS	TDP	ARS	
		Guarantee Management System	Trader Declaration Processing	Accounting Revenue Service	
		RDS			
		Reference Data Service			
					*

Слика 5

Со одбирање на полето "Поднеси ново барање, се отвара листа на која се прикажани сите одобренија кои можат да бидат побарани преку системот. Во листата на одобренија за Акцизи се избира Одобрение за ослободување од акциза со враќање (Excise Duties Refund) (слика 6).



Слика б

Кога се поднесува барање за издавање на одобрение за Амбасадата, Дипломатското или конзуларно претставништво или Меѓународната организација од паѓачкото мени се бира "Посебни субјекти за службени потреби" (Слика 7), а дококлу физичкото лице поднесува барање за сопствени потреби се бира "Посебни субјекти за приватни потреби" (Слика 8).

CDEPS: Management of Economic Ope		Language 🚟 🗰	<b>쓰</b> Logout
Functions Help			👗 kostadin.stojanov 🔻
Application for authorisation submission			
»		Si	elect type and proceed
	Please select Refund Type		
	Special subjects for official needs		25
	Propulsive fuel for industrial purposes		
2			
	Слика 7		
CDEPS: Management of Economic Ope	Crators Switch Application	Language 👪 💥	ပံ Logout
Functions Help			kostadin.stojanov
Application for authorisation submission			4
»		Sel	ect type and proceed
	Please select Refund Type		
	Special subjects for private needs		
	Special subjects for private needs		
5			
			-
			200

Слика 8

По бирањето на видот на барањето за поврат, се клика на полето "Изберете вид и продолжете" на горната десна страна на прозорецот, по што се отвара нов прозорец со резиме на барањето на кое му е доделен единствен референтен број од системот.

Се продолжува со пополнување на податоците во барањето. Од паѓачките менија во делот "Царински орган на издавање" и "Царинска испостава за надгледување" се избира МК09000-Централна управа (Слика 9).

CDEPS: Management of Economic Operators Switch Application -	Language 🔡 🗯	ප් Logout
Functions Help	a de la companya de l	kostadin.stojanov ▼
Application for authorisation submission		
» Application for authorisation submission     Application Summary     Requested Authorisation Type: Excise Duties Refund	Validate Submit	Save as Draft
Refund Type:     Special subjects for private needs       Reference number:     20200722-155923-175		
Supervising customs adulority (microsoft) Cellabria durava Supervising customs office (Microsoft) C Blato (Microsoft) C Blato (Microsoft) C Blato (Microsoft) C Ustoms Office (Microsoft) (Microso		
икозово) REGIONAL DE ADUANAS Controlling untrolling Customs authority СЛИКА 9		

Во општиот дел од барањето "Царински орган за контрола" од паѓачко мени се избира повторно МК09000-Централна управа, се наведува името и презимето на барателот на повратот, а матичниот број се пополнува автоматски (Слика 10).

Issuing customs authority		
<ul> <li>Excise Duties Refund Authorisation</li> </ul>		
	Controlling customs authority Name Unique Identification Number MK009000 Centralna uprava John Johnson MK0108974450211	
♥ Contact details		
	Name Surname	



Податоците за контакт барателот ги пополнува внесувајќи ги самиот сите податоци (Слика 11).

Слика 11

Во делот од барањето "Посебен субјект", од паѓачко мени се избира шифрата на посебниот субјект, во зависност од тоа дали станува збор за Амбасада, Конзулат или Меѓународна организација (Слика 12).

Special Subject			
	Special Subject Type Codes		
	Representative Office Name		
	Authorised Person Name	Embassy	
	Authorised Person Surname	Consulate	
	Authorised Person Position	International organisation	
	Сли	ка 12	

Останитете податоци во делот од барањето "Посебен субјект", односно: име на канцеларија на застапник, име на овластено лице, презиме на овластено лице и позиција на овластено лице барателот ги пополнува самиот (Слика 13).

♥ Special Subject	
	Special Subject Type Codes Embassy
	Representative Office Name German Embassy
	Authorised Person Name John
	Authorised Person Surname Hohnson
	Authorised Person Position Office Coordinator

Слика 13

Податоците во делот "Банкарска сметка", односно Име на банка, Референтен број на пренос, Имател на банкарска сметка, број на банкарска сметка и сметка на пренос, барателот ги пополнува самиот (Слика 14).

♥ Bank Account		
	Bank Name	Halk Bank
	Transaction Reference Number	256325485698545
	Bank Account Holder	German Embassy
	Bank Account Number	256325485698545
	Transaction Account	256325485698545

Слика 14

Откако барањето е целосно пополнето имаме опција за: Потврдување на барањето, Поднесување на барањето и Зачувување како работен документ. (Validate, Submit and Save as Draft).

Со опцијата "Потврдување на барањето" системот врши проверка дали барањето е целосно и точно пополнето.

По поднесување на барањето, истото се процесира во порталот на Царинската управа каде истото се разгледува и може да биде одобрено, да биде вратено на доработка или да биде одбиено. Времето за решавање по поднесеното барање е два месеци. Барателот може да го следи статусот на барањето во "MEOC" со кликање на полето "Управување со одбренија" и бирање на "Пребарај барања". Во критериумите за пребарување, кај "Вид на барање" одбираме "Барање за поврат на акциза со враќање" (Excise Refund) и Пребарај (Слика 15).

CDEPS: Manage	ement of Economi	c Operators	Switch Application 🔻	Lang	uage 🔡 💥	ප් Logout
Functions Help						kostadin.stojanov 🔻
Application for Authorisation Sear	earch					
	Search criteria Search by ARN ARN		Search application			
	Search using other criter Application Type Application Subtype Date of registration from Date of registration to State Small producer of beer Small producer of wine Small producer of spirits	ia Simplified Procedure: Customs Procedure Temporary Storage Deferred Payment of Transit Procedures Simplified Transit Pro Simplified Transit Pro Representation in Cu Issuance of License Request for Undertai Excise Authorization	S With Economic Impact End Use f Customs Debt coedure applied to goods: carried by rail or by means of larg bccdure – Exemption from the Obligation to use Prescribed It stoms Procedures for Representation of a Licensed Representative king Actions by the Customs Organs	e containers nerary E		
/WEB-IN≢/views/applForAut	√searchApplForAuth√searchApplForA	Temporary authoriza Excise Duties Refund Excise Duties Relief Excise Duties Relief License for distributo Excise Stamps Excise Farmers Taxpayers for other	tion d For Projects ors, wholesalers or retailers with excise goods energents and electricity	ME	DS - Trader UI Ver. 6. 12.0-	RC01

Слика 15

Системот ќе ни ги генерира поднесените барања за одобрение за враќање на акциза, а во статус можеме да го следиме статусот на нашето барање. Во прикажаната Слика 16 барањето е одобрено.

Application for Authorisat	on Search	
	Search criteria  Search by ARN  ARN  Search using other criteria  Application Type Excluse Duties Refund  Application Subtype Date of registration from Date of registration from State Small producer of beer Small producer of spints	
	Clear Search application	
	ABN ° Application_Type ° Application_Subtype ° Registration_Date ° State ° Actions MK20000000000000000000 Excise Dutes Refund Special subjects for official needs 22.07.2020 (Application Approved View)	Records per page: 20 💌

Слика 16

Одкако барањето за овластување за поврат на акцизи ќе биде одобрено од Царинскста управа, барателот може да започне со поднесување на декларации за враќање на акциза.

#### 4. Декларации за враќање на акциза

За поднесување на барања за поврат на акциза се избира линкот "Trader Account Management" па потоа табот TDP – Trader declaration Processing (Слика 17).

CDEPS : My Accou	Int Switch Application 🔻			
Functions Help			💄 kos	tadin.stojanov 🔻
Home Page				
» Home Page				
Functions	Applications			
Review / Remove Appointments				
Maintain Own External User Account	CLIS	REG	GMS	
Change Password	CLUS Laboratory	Ilear Desistration	Guarantaa Mananamant Svetam	
Incoming Messages	CLIS - Laboratory	User Registration	Guarantee management System	
Web Services Credentials	MEQS	TDP	ARS	
Search Signed Submissions				
	Management of Econ. Operators System	Trader Declaration Processing	Accounting Revenue Service	
	RDS			
	Reference Data Service			

Слика 17

Со бирањето на "TDP" системот ги прикажува различните менија на Порталот и тоа: дејства, транзит, увоз, извоз, акцизи и помош (слика 18).

CDLPS . Ply C	DEPS						Language	H H	ტ Lo
Actions Transi	it Import Export	Excise Pre-Arriva	al Help				User: Kostad	in Stojanov Active 1	Frader: makpetrol1
Home Page									
Actions	LRN	MRN/ARC/DRN	USER ID	DATE SUBMITTED	DECLARATION TYPE	STATUS DATE	STATE	TIN	ACTION
Actions	LRN 1585737813206	MRN/ARC/DRN 20MKXD90000000213	USER ID kostadin.stojanov	DATE SUBMITTED Wed, Apr 1, 2020	DECLARATION TYPE EXD15	STATUS DATE Wed, Apr 1, 2020	STATE Under Payment	TIN MK4030954258093	ACTION View Movement
Actions Change active trader	LRN 1585737813206 1585651421957	MRN/ARC/DRN 20MKXD90000000213 20MKXD90000000205	USER ID kostadin.stojanov kostadin.stojanov	DATE SUBMITTED Wed, Apr 1, 2020 Tue, Mar 31, 2020	DECLARATION TYPE EXD15 EXD15	STATUS DATE Wed, Apr 1, 2020 Tue, Mar 31, 2020	STATE Under Payment Registered	TIN MK4030954258093 MK4030954258093	ACTION View Movement
Actions Change active trader	LRN 1585737813206 1585651421957 1585651261035	MRN/ARC/DRN 20MKXD90000000213 20MKXD90000000205 20MKXD900000001F7	USER ID kostadin.stojanov kostadin.stojanov kostadin.stojanov	DATE SUBMITTED Wed, Apr 1, 2020 Tue, Mar 31, 2020 Tue, Mar 31, 2020	DECLARATION TYPE EXD15 EXD15 EXD15	STATUS DATE Wed, Apr 1, 2020 Tue, Mar 31, 2020 Tue, Mar 31, 2020	STATE Under Payment Registered Pre-Accepted	TIN MK4030954258093 MK4030954258093 MK4030954258093	ACTION View Movement View Movement View Movement
Actions Change active trader	LRN 1585737813206 1585651421957 1585651261035 1584367970790	MRN/ARC/DRN 20MKXD90000000213 20MKXD90000000055 20MKXD900000001F7 20MKXM90000000158	USER ID kostadin.stojanov kostadin.stojanov kostadin.stojanov kostadin.stojanov	DATE SUBMITTED Wed, Apr 1, 2020 Tue, Mar 31, 2020 Tue, Mar 31, 2020 Mon, Mar 16, 2020	DECLARATION TYPE EXD15 EXD15 EXD15 EXD15 EXM15	STATUS DATE Wed, Apr 1, 2020 Tue, Mar 31, 2020 Tue, Mar 31, 2020 Mon, Mar 16, 2020	STATE Under Payment Registered Pre-Accepted Registered	TIN MK4030954258093 MK4030954258093 MK4030954258093 MK4030954258093	ACTION View Movement View Movement View Movement
Actions Change active trader	LRN 1585737813206 1585651421957 1585651261035 1584367970790 1582536083216	MRN/ARC/DRN 20MKXD90000000213 20MKXD90000000015 20MKXD90000000157 20MKXM90000000158 20MKXK90000000150	USER ID kostadin.stojanov kostadin.stojanov kostadin.stojanov kostadin.stojanov kostadin.stojanov	DATE SUBMITTED Wed, Apr 1, 2020 Tue, Mar 31, 2020 Tue, Mar 31, 2020 Mon, Mar 16, 2020 Mon, Feb 24, 2020	DECLARATION TYPE EXD15 EXD15 EXD15 EXM15 EXK15	STATUS DATE Wed, Apr 1, 2020 Tue, Mar 31, 2020 Tue, Mar 31, 2020 Mon, Mar 16, 2020 Mon, Feb 24, 2020	STATE Under Payment Registered Pre-Accepted Registered Registered	TIN MK4030954258093 MK4030954258093 MK4030954258093 MK4030954258093 MK4030954258093	ACTION View Movement View Movement View Movement View Movement

Слика 18

Со бирање на табот акцизи се појавуваат различни акции во зависност од потребата за која се пристапува како што е прикажано на слика 19:

CDEPS : My C	DEPS								Language		🙂 Logou
Actions Transit	Import Export	t E	xcise Pre-Arriva	l Help					User: Kostad	din Stojanov Active T	rader: makpetrol1!
294714 • CUSIO			e-AD		×						
Home Page			Excise Regime		•		Excise Warehouses	•			
		-	Search for Excise	e declarations			Excise Duties	+			
» Home Page			Search for Excise	e messages			Excise Stamps	+			
Actions	LRN		Annual Refund Quantity for Beneficiary			Excise Refunds		Submit new Request for Refund			
Actions	1585737813206	21	Drafts			Excise Reliefs		•	Under Payment	MK4030954258093	View Movement
Change active trader	1585651421957	21	Templates			, 2020	EXD15	Tue, Mar 31, 2020	Registered	MK4030954258093	View Movement
	1585651261035	21	File Upload	File Upload		, 2020	EXD15	Tue, Mar 31, 2020	Pre-Accepted	MK4030954258093	View Movement
	1584367970790	21	Consultation Day			, 2020	EXM15	Mon, Mar 16, 2020	Registered	MK4030954258093	View Movement
	1582536083216	21	Consultation Red	quest		, 2020	EXK15	Mon, Feb 24, 2020	Registered	MK4030954258093	View Movement
	1582535630323	21	Tax Calculation		•	, 2020	EXM15	Mon, Feb 24, 2020	Registered	MK4030954258093	View Movement
	1582534001952	20MK	XP900000002B1	kostadin.stojanov	Mon, Feb 2	4, 2020	EXP15	Mon, Feb 24, 2020	Registered	MK4030954258093	View Movement



Во подменито "Акцизна постапка" се избира "Враќање на акциза" и "Поднесување на барање за враќање на акциза".

## 4.1. Поднесување на барање за враќање на акциза

Функционалноста "Поднесување на барање за враќање на акциза" ги опишува активностите кои ги изведува имателот на одобрение за поврат на акциза при поднесување на барањето.

Во делот "Основни подаотоци", податоците за референтниот број на барањето и датумот на поднесување се пополнуваат од системот, додека во делот "враќање на акциза", односно "Вид на корисник за ослободување од акциза" од паѓачкото мени се избира видот на барањето за поврат, осносно (1) Специјални предмети за службени потребни или (2) Специјални предмети за приватни потреби (Слика 20).

CDEPS : My C	CDEPS : My CDEPS			Language 🔣 🎽	<b>ሪ</b> Log
Actions Trans	t Import Export Excise Pre-Arrival Help			User: Kostadin Stojan	ov Active Trader: makpetrol 1!
Request for Refund Submissi	on				
» Request for Refund Submis	sion	Tax Calculation	Validate Declaration	Register Declaration	Print Declaration
					00
♥ Basic Details					
Reference number 15955 Fallback flag	90422160				
Fallback reference number Date of submission 24.07.	2020				
Comments		(Competent Author	rity) Customs Office		
Total tax amount Total refund tax amount		Reference number	-		
Total quantity					
Excise refund					
Refund type Reference of Refund Authorizatio	Please Select Please Select (1) Special subjects for official needs (2) Special subjects for proteine peeds				
♥ (Body) Excise Refund	(3) Propulsive fuel for industrial purposes (4) Refund declaration for Small Producers				

Слика 20

Откако се избира видот на поврат на акциза се пополнуваат податоците од фактурите и сметките во полињата обележани како "(Главен дел) Враќање на акциза" ((Body) Exise Refund).

No. 1	Date of Circulation
National Product National product code CN Code Domestic origin Quanthy	Produced Documents/Certificates Document rype Document reference number Comments
Tax Calculation	Tax Refund Calculation
Tax Calculation Type of tax Amount of tax	Tax Refund Calculation Type of tax Amount of tax

Слика 21

Полето "Главен дел – Единствен референтен број на запис" ни го прикажува бројот на внесени фактури во системот и самото се пополнува.

Во полето "Име на снабдувач" се запишува називот на добавувачот од каде е набавено акцизното добро.

Во полето "Датум на промет" се избира од календарот датумот на вршење на прометот, односно датумот од сметката со која се набавени акцизните добра.

Во полето "Број на фактура" се запишува бројот на фактурата со која е набавено акцизното добро.

Во полето "Датум на фактура" се избира од календарот датумот на претходно внесената фактура со која се набавени акцизните добра.

Во полето "Износ на фактура, се запишува целосно платениот износ по претходно внесената фактура со која се набавени акцизните добра (слика 22).

No. 1 Suppler Name	Date of Circulation         01.08.2020           Invoice Reference         425058           Invoice date         25.05.2020

Слика 22

Во делот од барањето "(Главен дел) Враќање на акциза", "Национален производ", "Код на национален производ" со притискање на лупата за пребарување се отвара нов прозорец каде може да се пребаруваат акцизни добра за кои може да се бара повратот на акцизата. Во критериумите за пребарување, односно "Шифра на категорија на национален производ" доколку со внесената фактура се набавени Алкохол и алкохолни пијалоци бираме (А), доколку сакаме да пребаруваме Минерални масла бираме (Е) а доколку сакаме да пребаруваме тутунски добра избираме (Т), и кликаме на "Пребарување" (слика 23). На примерот на следната слика пребарани се минерални масла а за избирање на некоја од вредностите од листата кликаме на кодот на производот прикажан со црвено.

Bearch national p	roduct						
National Product							
National product code National product category code National Alcohol Product Category							_
		E 👻		Energy products	CN Code		
			-		Origin of product		
National Tobac	co Product Category		-		Reference of Tax Warehouse		
E420E00003639	Eurosuper BS-98						
E420E00003839	Eurosuper BS-95						
E420E00003640	Eurosuper BS-98	_					
E430E00003656	Eurodizel BS (D-E )	/)					
E440E00003661	Gasoil - Heating oil	(EL-1)					
E470E00003738	Heavy fuel (M-1 NS	)					
E500E00003710	LPG as fuel						
E500E00003722	LPG as heating fue	1					
E500E00014631	LPG (propan-butan	)					
E500E10011130	LPG in a cylinder 1	90gr.					

Слика 23

По избирање на видот на акцизното добро во полето количина ја наведуваме количината (за минерални масла и алкохол во литри а за цигари во единица мерка 1.000 парчиња). Во делот приложени документи се избира "FA03-Fiscal bill for procured excise goods" и се наведува бројот на фискалната сметка доколку со една фактура имаме повеќе набавки. За да внесеме наредна фактура или дел од фактурата кликаме на знакот "+" а за да избришеме внес кликаме на "-" (слика 24).

	x xx xxx (+ - 🔂	)	
No. 1 Supplier Name	ipetrol		Date of Circulation 01.06.2020
National Product			
National Product	de [E420E00003639] (Eurosuper BS-9	15 Q X	Produced Documents/Certificates
National Product National product co CN Code Domestic origin	de [E420E00003639   Eurosuper BS-9 27101245	5 <b>Q</b> X	Produced Documents/Certificates Document type FA03 V Fiscal bill for procured es Document reference number 452563

Слика 24

Доколку внесуваме повеќе сметки од една фактура, кликаме на "+", и ги препишуваме податоците за добавувачот, бројот на фактурата, датумот на фактурата и износто на фактурата, додека внесуваме нови податоци за Датумот на промет, шифрата на национален производ, количината и бројот на фискалната сметка. За бирање на некој од броевите на табовите имаме увид ви секоја од внесените сметки и фактури во барањето. (Слика 25).

No. 2 Supplier Name	Date of Circulation 10.06.2020
ational Product National product code [E430E00003856] Eurodizel BS (D-E V) CN Code 27101943 Domestic origin Quantity 50 Litre (It) at a temperature	Produced Documents/Certificates Document type FA01 v Invoice regarding procun Document reference number 663666 Comments
ax Calculation	Tax Refund Calculation
Tax Calculation Type of tax Amount of tax	Tax Refund Calculation       Type of tax       Amount of tax

Слика 25

Во секој момент од пополнувањето на декларацијата за поврат на акцза имаме можност да ја зачуваме декларацијата како примерок или како нацрт, со избор на една од овие две опции во долниот десен агол од декларацијата (Слика 25).

Полињата за пресметка на износот на акциза ни даваат преглед за износот на давачка кој ќе се врати по секоја фактура или сметка со бирање на полето "Пресметка на акциза" во горниот дел од декларацијата.

Откако барањето е целосно пополнето во горниот дел на декларацијата имаме опција за пресметка на давачките, проверка на барањето, поднесување на барањето и печатење (Слика 26).

CDEPS : My CDEPS			Language 🏦 🌺	Öl
Actions Transit Import Export Excise Pre-Arrival Help			User: Kostadin Stojanov	Active Trader: makpetr
Request for Refund Submission				
loguet for Refund Submission	Tex Calculation	Validate Reelaration	Register Declaration	Reint Boolgration
equest for kerning submission	Tax Galculation	valuate beclaration	Register Deciaration	Finit Deciaration
				$\odot$
Basic Details				
Reference number 1595590422160				
Fallback flag				
Fallback reference number				
Date of submission 24.07.2020				
Comments	10	anital Constants Office		
	(Competent Auto	ority) Customs Office		
Total tax amount 1268.470	Reference numbe	er MK009000 Centralna	a uprava	
Total refund tax amount 1268.470				
Total quantity 70				
Excise refund				
Refund type (1) Special subjects for				

Слика 26

Со одбирање на опцијата поднесување на декларацијата системот ќе побара од нас да ја потпишеме декларацијата со дигитален сертификат.

Одкако деклрацијата е успешно потпишана ќе се појави приказ на декларацијата со статус "Поднесена". Сите поднесени декларации на субјектот потоа се позиционираат на почетната страна од логираниот корисник и во реално време може да се следи статусот на декларацијата, дали е прифатена, одбиена, побарани се дополнителни податоци и финално дали е вратена акцизата (Слика 27).

CDEPS : My CDEPS	<b>3</b>			Language 🔣 🚆	o Log
Actions Transit Impor	t Export Excise Pre-Arrival	Help		User: Kostadin Stojanov	Active Trader: makpetrol1!
Request for Refund Submission					
Declaration Submitted					Print
ubmit					
Successful Completion of Register Declarat	ion for 1595590422160 - State: Subn	nitted			
rintable Declaration					
Message identifier	20ED000000B061				
Submitter's surname / name	Kostadin Stojanov				
HEADER	Local Reference Number	1595590422160			
	Fallback Flag	No or False (0)		-	
	Date of Submission	24-07-2020			
(COMPETENT AUTHORITY) CUSTOMS OFFICE	Reference Number of Excise Office	MK009000			
EXCISE REFUND	Refund Type	Special subjects for official needs (1)			
	Reference of Refund Authorisation	MK200000000000000286			
(BODY) EXCISE REFUND	Parts Parand Unious Pafaranas				
	Date of Circulation	1 01-06-2020			
	Invoice Reference	425658			
	Invoice Date	25-05-2020			
	Invoice Amount	6000		-1	
	Supplier Name	Makpetrol			
	NATIONAL PRODUCT	National Product Code	Eurodizel BS (D-E V) (E430E00003656)		
		Quantity	20		
	PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES	Document Type	Description of the procedures taking place in the excise warehouse; (OT01)		
		Document Reference	212		
(BODY) EXCISE REFUND					
	Body Record Unique Reference	2			
	Date of Circulation	10-06-2020			
	Invoice Kererence	423058			